

LG SHINE VO ЕВРОПА



Претставниците на "LG" објавија дека на 7 февруари почнала продажбата на LG Shine во Европа. Прва европска земја е Велика Британија. Во текот на вториот квартал ќе се појави и во другите земји. Досега во Кореја се продадени повеќе од 180.000 телефони. Таму продажбата почнала во ноември 2006 година. Во еден ден биле продадени по 3500 Shine телефони.

Техничките карактеристики за европската верзија на LG Shine сè уште не се познати.



SONY ERICSSON - SO903iTV



Претставниците од компанијата "Sony Ericsson" го претставија новиот телефон SO903iTV. Овој модел ќе биде достапен само за Јапонците. Sony Ericsson SO903iTV претставува трет телефон со Bravia дисплеј во

Јапонија. Него ќе го предава операторот NTT DoCoMo.

Дијагоналата на дисплејот изнесува 3 инча (240 x 432 пиксела). Во телефонот е вградена технологијата Bravia Engine. Благодарение

на неа, сликите на екранот се многу реални. Sony Ericsson SO903iTV поддржува мобилна телевизија. Поседува и 2 Мр камера, microSD слот, FeliCa и GPS.



МИЛИМЕТАР ПОТЕНОК SAMSUNG



Идните телефони се сè потенки и потенки. Прашањето е до кога? Корејската компанија "Samsung" произведе нов модел Ultra Edition 5.9. Тој е милиметар потенок од својот претходник Ultra Edition 6.9. Новиот телефон има 3,2 Мр камера, плеер, Bluetooth и 80 MB вградена меморија. Планираат да почнат да го продаваат на 8 март, на меѓународниот празник на жената.



ГЛЕДАЈТЕ ТВ СО SANYO W51SA



KDDi - еден од поголемите јапонски оператори - неодамна го претстави својот нов телефон. Sanyo W51SA е создаден за луѓе кои сакаат да гледаат мобилна телевизија. Дисплејот има дијагонала од 2,6 ин-

чи и дава многу квалитетна слика. На него многу убаво се гледаат фотографии и филмови. Вградената меморија во телефонот е 1 GB - на неа може да се снимат 5 часа видео. Има FM-радио и го поддржува сервисот LISMO. Телефонот ќе биде достапен само за жителите на Јапонија.



SHARP W51SH



Со димензиите 50 x 109 x 23 мм и со тежината 136 грама, телефонот Sharp W51SH изгледа многу крупен. Но, овој факт го компензираат неговите технички карактеристики. На пример, во телефонот има 3-инчен дисплеј, во кој е применета AQUOS технологијата, а дисплејот, исто така, може да се врти за 90 степени. Резолуцијата на дисплејот му е 320 x 240 пиксели (QVGA). Од другите карактеристики се знае дека новитетот ќе има 2,0 Мр камера, навигационен систем GPS, microSD слот, TV тјунер, TV-излез, Bluetooth, USB 2.0. Сè уште не се знае кога ќе почне да се продава, но производителите изјавија дека овој телефон ќе биде ориентиран кон азискиот пазар.

